

## LINUX ОФАНЗИВА КАЈ МОБИЛНИТЕ



Неколку водечки производители на мобилни телефони најавија дека планираат наскоро да се здружат, со цел заеднички да работат на развојот и на поддршката на глобалната верзија на Linux за мобилни телефони, PDA и останати портабл уреди.



Првите уреди со Linux би требало да се појават до крајот на 2007 година. Во непрофитната група би требало да се здружат Samsung, Motorola, NTT DoCoMo, NEC, Panasonic и Vodafone, кои би го поддржувале Linux, а на пазарот би требало да се "бори" со Windows Mobile на Microsoft, како и со Symbian, Palm и BlackBerry.

Производителите на мобилни телефони напомуваат дека бесплатниот open-source софтвер би требало да ги намали трошоците за производство на телефоните, а како што веруваат од оваа групација, поради своите спецификации и пониските цени, мобилниот Linux во иднина би можел да заземе добар дел од пазарот.

## ЕКОЛОШКИ МОНИТОР



Ви здодеаја пластичниот монитор, тастатурата, глумчето и ви одат на нерви? Компанијата PlayEngine реши да ја разбие оваа компјутерска монотонија.

"Еколошкиот компјутер" на PlayEngine изгледа навистина интересен изум. LCD мониторот целосно е направен од

бамбус (освен екранот, се разбира) и е достапен во верзии од 15, 17 и 19 инчи. Сите модели на монитори имаат резолуција од 1024x768, а исто така, може да се купи и тастатура од бамбус по цена од 35 фунти, како и глумче за 25 фунти. Мониторот се продава по цена од 217 фунти за верзијата од 15 инчи и може да се купи моментно само online директно од производителот на [www.playengine.co.uk](http://www.playengine.co.uk)



## НОКИА ПОЧНУВА ЕМИТУВАЊЕ НА МОБИЛНА ТВ

Nokia најави дека до крајот на оваа година ќе почне со емитување на комерцијална мобилна телевизија во соработка со операторот Terascom во Шведска.

Тестирањето на мобилната телевизија ќе им овозможи на

400 корисници кои ќе учествуваат во него, гледање на 14 ТВ-канални, како и слушање на четири радиостаници преку моделот на Nokia N92. За емитување на програмата ќе се користи DVB-H (digital video broadcasting handheld) технологија. Освен Terascom, во овој проект ќе учествуваат и ATG, Boxer, Sveriges



Radio, Sveriges Television и Telenor.

Ова е втор проект на Nokia, кој е поврзан со мобилната телевизија во Шведска, а првиот беше договорен со компанијата TeliaSonera Sweden.



## ТЕЛЕФОНИ НА ИДНИНАТА

Дизајнерска група од студенти кои ги најми најголемиот светски производител на мобилни телефони Nokia, направија проект на футуристички дизајни за новите генерации на мобилни телефони, телефони кои се поинакви од оние кои денес ги носите во своите џебови. Необичниот дизајн на овие телефони како, на пример, мо-



билен телефон во облик на кредитна картичка кој се носи на врвка околу вратот, мобилен кој се носи како прстен или, пак, мобилен во облик на очила за сонце, идеја на 26 студенти од Central St. Martin колеџот за дизајн и уметност во Лондон.

Подготвил:  
**Александар КЕЛТАНОСКИ**